



Универзитетски весник

Издание на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Број 223, февруари 2020

**Одблокирани 5 милиони американски
долари на фондацијата „Атанас
Близнакоф“, 31 студент добиваат
стипендија од 1 000 евра**



ОДБЛОКИРАНИ 5 МИЛИОНИ АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРИ „БЛИЗНАКОФ“, 31 СТУДЕНТ ДОБИВА



На 28 февруари на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје се одржа чиној на свеченојо врачување на дојовори за доделување 31 стипендија од Фондацијата „Аџанас Близнакоф“. На нејо, покрај студентите стипендисти, присуствуваа и декани и професори на факултетите, новоизбраниот претседател на Универзитетското студентско собрание и претставници на средствата за јавно информирање.

Овој настан беше извонредна можност за претставување и постојување на лично и деловно на нашиот високојачуван сонародник, најголемиот донајор на македонската дијаспора, г. Аџанас Близнаков. Тој е роден 1901 година во село Д’мбени, Косјурско. Во 1920 година го напуштил родниот крај и заминал во САД. Живеел и работел повеќе од едесет години во Гери, Индијана, сѐ до 1976 година кога дефинитивно се населил во Скопје и покренал иницијатива за осно-

вање на Фондацијата. Изразувајќи ја својата приврзаност кон Македонија и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, макојријната печалбарска заштеда остварена во далечна Америка, со посебно задоволство ја ставил во функција на создавање материјални услови за студирање на нашите студенти. Врз основа на личната желба, последното завештание и тестамент на Аџанас Близнаков, на 148. седница на Советот на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во

**Универзитетски
весник**

*Уредник на издавачката
дејност на УКИМ:*
проф. д-р Никола Јанкуловски

Уредник на изданиејо:
Биљана Фотиновска

Постојани соработници:
м-р Марија Ценовска

Лектор:
Весна И. Цвешановска
Техничко уредување:
Горан Мурајовски

КИ ДОЛАРИ НА ФОНДАЦИЈАТА „АТАНАС АТ СТИПЕНДИЈА ОД 1 000 ЕВРА



Скопје, одржана на 18.4.1977 година, донесена е Одлука за основање Фонд „Атанас Близнаков“ за стипендирање на студенти на Универзитетот кои покажуваат особени резултати во студиите, а немаат доволно материјални средства за школување. За остварување на целиите и задачите на Фондацијата се згрижи Управен одбор, чиј претседател е ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Г. Славе Николовски-Катин, долгогодишниот и доживоен член на Одборот на Фондацијата „Атанас Близнаков“, кој ја имал честта лично да ги познава и да соработува со Атанас Близнаков и неговата сопруга Славка, зборуваше за животноот ѝај и делото на благородниот чичко Атанас, како што го викаа сите во Ректоратот


кои имаа чест и привилегија да го познаваат и да соработуваат со него.

Г. Катин е познат по бројните публицистички, новинарски и научни трудови, кои се посветени, главно, на животој на Македонците во својот. Тој е автор на две изданија на монографиите за најголемиот македонски донатор, ж. Атанас Близнаков. Добитниците на стипендијата од Фондацијата „Атанас Близнаков“, исто така добија по еден примерок од монографијата за да имаат можност поодговорно да се запознаат со неговиот лик и дело, покрај податоците искажани во исцрпната презентација на ж. Катин.

Ректорот на УКИМ, проф. д-р Никола Јанкуловски, во својот обраќање до присушните истакна дека почитувањето на волјата на донаторот Атанас Близнаков се соочило со низа проблеми: **Не ми е познато зошто сè до моето сфаќување на должност како ректор**



Славе Николовски - Катин



на УКИМ не било преземено ништо за разрешување на настаните проблеми и не бил решен ниту еден проблем. **Што сакам да кажам? Согласно со волјата на донаторот, стипендиите се доделуваат само од годишните камати на главните, и од САД и од Македонија. Каматиите од непознати причини долготерино воопшто не биле користени. Веднаш по моето сфаќување на должност без известие од службите во Ректоратот за немилата состојба и презедов итни чекори за надминување и разрешување на проблемите, и во САД и овде кај нас. Благодарение, пред сè, на личните контакти кои ги имам со дел од македонската дијаспора во Чикаго, заедно со проректорката за финансии, инвестиции и развој на УКИМ, проф. д-р Биљана Ангелова, успеавме каматиата на главната сукцесивно да се префрла во Македонија, секако согласно со американските и македонските законски прописи. Така, средствата на Фондаци-**

јајша „Аџанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за студентски стипендии, покрај од камати од финансиските средства орочени во банка во Република Северна Македонија, сега се обезбедуваат и од ослободените средства од средствата што се наоѓаат во банка во Соединетите Американски Држави од дивиденди, камати и сл. Најомнувам дека главнините не се трошат. Координирањето на сите овие активности не велам дека беше едноставно, но кога се има волја да се направи нешто, тогаш не постојат пречки кои не можат да се разрешат. Со задоволство можам да кажам дека сега вкупниот износ добиен од каматите од двесте главнини е драстично поголем од износот во минатото.

Во оваа насока, Одборот на Фондацијата „Аџанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во февруари минатата година донесе Правилник за начинот и критериумите за распределбата на средствата на Фондацијата „Аџанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за студентски стипендии. Одборот, исто така, донесе одлука на секој факултет да се доделат по 5 стипендии на редовни студенти од прв циклус студии кои имаат запишано најмалку три семестар во учебната 2018/2019 година, во висина од 6.000,00 денари/месечно, и ќе се исплатуваат 10 месеци во студиската година почнувајќи од октомври и заклучно до јули. Одборот, исто така, одлучи постојатка за распределба на стипендиите да се сироведе од сирана на факултетите врз основа на распишан интерен конкурс и критериуми за доделување на стипендиите, утврдени во Правилникот за начинот и критериумите за распределба на средствата од Фондацијата. Од сирана на Одборот, исто така, беше донесена



Обраќање на ректорот, проф. д-р Никола Јанкуловски

одлука врз основа на распишан конкурс, средствата да се распределуваат за стипендии на студентите со статус на редовен студент, запишани на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје кои треба да бидат запишани најмалку во три

семестар. Во зависност од расположливите средства, Одборот може да донесе посебни одлуки за доделување на стипендии за студентите запишани на втор и/или трет циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.



Проректорката проф. д-р Биљана Ангелова ја читаше Одлуката за доделување на стипендии, донесена од Управниот одбор на Фондацијата



Ректорот, проф. д-р Никола Јанкуловски, и

Врз основа на одредбите од Статутот на Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Управниот одбор на Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на седницата одржана на 7.10.2019 година, ја донесе следнава

ОДЛУКА

за доделување 31 стипендија од Фондацијата „Атанас Близнакоф“
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Член 1

Со оваа Одлука се потврдува изборот на кандидатите за добивање на стипендија од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, извршен од страна на факултетот, врз основа на спроведен интерен конкурс.

Член 2

Се доделуваат стипендии на студентите:

1. **Јасмина Сливовска**, Правен факултет „Јустинијан Први“
2. **Анѓела Рисџеска**, Филолошки факултет „Блаже Конески“
3. **Сџефани Михајловска**, Филолошки факултет „Блаже Конески“
4. **Јани Миџрески**, Шумарски факултет
5. **Јовче Сџевановски**, Шумарски факултет
6. **Марио Гашџевски**, Шумарски факултет
7. **Бојан Сџојчевиќ**, Стоматолошки факултет
8. **Анасџасија Анѓеловска**, Факултет за ветеринарна медицина
9. **Сџиро Божиноски**, Факултет за ветеринарна медицина
10. **Ива Тасевска**, Факултет за ветеринарна медицина
11. **Ивана Василеска**, Факултет за ветеринарна медицина
12. **Елисаветџа Лукановска**, Факултет за ветеринарна медицина
13. **Марџин Беличовски**, Факултет за електротехника и информациски технологии
14. **Емилија Коџевска**, Факултет за електротехника и информациски технологии
15. **Филиј Димиџровски**, Факултет за електротехника и информациски технологии
16. **Дамјан Зечевиќ**, Факултет за електротехника и информациски технологии
17. **Ивана Тасевска**, Машински факултет
18. **Елена Здравкоска**, Економски факултет
19. **Вероника Трајкова**, Економски факултет
20. **Анѓел Пејковски**, Економски факултет
21. **Марјан Пеџковски**, Факултет за драмски уметности
22. **Јован Трајчевски**, Факултет за музичка уметност
23. **Сава Галабова**, Факултет за земјоделски науки и храна



М ги врачи договорите за доделените стипендии на студентите

24. **Мелда Вели**, Факултет за земјоделски науки и храна
25. **Марџина Десковска**, Факултет за земјоделски науки и храна
26. **Емилија Младеновска**, Факултет за земјоделски науки и храна
27. **Марџина Павловска**, Факултет за земјоделски науки и храна
28. **Ирина Јосифовска**, Филозофски факултет
29. **Анастасија Младеновска**, Филозофски факултет
30. **Ана Мишова**, Филозофски факултет
31. **Илина Димовска**, Филозофски факултет.

Член 3

Висината на секоја поединечна стипендија изнесува во нето износ од 6.000,00 денари/месечно.

Стипендијата се доделува за 10 (десет) месеци во студиската година, започнувајќи од 1.10.2019 година, и ќе се исплатува на трансакциска сметка на корисникот на стипендијата, почнувајќи од октомври и заклучно до јули.

Правото на користење на стипендиите трае доколку се исполнуваат условите заклучно со завршувањето на првиот циклус студии.

Право на стипендија немаат кандидатите кои не напредувале редовно во повисок семестар.

За секоја наредна учебна година, лицата од член 1 од оваа Одлука се должни, за секој семестар, да достават до Ректоратот потврда од факултетот за запишан зимски, односно летен семестар, со задолжителна назнака по кој пат се запишува односниот семестар.

Доколку лицата не ја достават потврдата од став 5 од овој член, или ако семестарот го запишале по втор пат, трет итн. пат, стипендијата им се укинува.

Член 4

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

**Фондација „Атанас Близнакоф“
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“**

Директор

**Проф. д-р Никола Јанкуловски,
ректор на Универзитетот**



Продеканката за наука на Социолошкиот факултет, проф. д-р Силвана Георгиева, изрази желба, надвор од предвидениот протокол на настанот, да се обрати на присушниот аудијориум. Таа рече дека ја имала честта и привилегијата да биде една од првите стипендисти на Фондацијата „Атанас Близнакоф“ и дека заедно со другите стипендисти биле честни гости во домот на оваа благородна брачна двојка. Со нескриени емоции, продеканката Георгиева раскажуваше за тојлината во домот и за грижата на подготвувањето Слава и Атанас спрема сите стипендисти како да биле нивни родени деца.

